

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 48

1 март 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
753. Решение за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	2	759. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени....	3
754. Решение за избор на директор на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија.....	2	760. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пример на недвижности.....	6
755. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	2	761. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	9
756. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	2	762. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	10
757. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	3	763. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	14
758. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	3	Огласен дел.....	1-64

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

753.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ**

1. Во Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани бр. 24-1141/1 од 5 февруари 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2019), се врши исправка, така што во точка 2 од решението наместо: „Љубица Крстова Гочевска“ треба да стои: „Љубица Крстова Гоцевска“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-1141/3
27 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

754.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на РМ“ бр. 7/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 февруари 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија се избира Илбер Села, со мандат од четири години.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 24-1707/1
25 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

755.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.02.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Благоја Бошкоски, судија на Основниот суд Крушево, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.

Бр. 02-382/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

756.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.02.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Олга Попевска, судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.

Бр. 02-383/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

757.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 27.02.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Мира Ангелеска, судија на Основниот суд Кичево со одделение Македонски Брод, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 28.02.2019 година.

Бр. 02-384/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

758.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, по правосилно спроведена постапка врз основа на член 53 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18) и согласно член 41 став 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18), го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Ристо Силјаноски, судија на Основен суд – Охрид се разрешува од вршење на судиската функција, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, согласно член 75 став 1 алинеја 10, а во врска со член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 02-395/1
28 февруари 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

759.

Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**ПРАВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ****Член 1**

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17 и 41/18), во членот 4, став (1) алинеја 2, зборовите „надежните судови“ и зборот „вештачења“ се бришат.

Член 2

Во членот 7 во алинеја 3 сврзникот „и“ се брише, а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„ список на индикации за катастарски парцели; и“

Член 3

Во членот 9 по ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10) кои гласат:

„(9) Податоците од анексот на геодетскиот елаборат од став (8) на овој член треба да бидат содржани во исправа за правниот основ за запишување.

(10) По исклучок од ставот (9) на овој член, кога анексот на геодетскиот елаборат за инфраструктурни објекти е изготвен во функција на усогласување на атрибутивните податоци содржани во xml/gml фајлот, со софтверската платформа која е во примена, заради нивно импортирање во базата на електронскиот катастар, анексот на геодетскиот елаборат не треба да биде содржан во правниот основ.“

Член 4

По членот 10-а се додава нов наслов и нов член 10-б кој гласи:

„Заверка на геодетскиот елаборат

Член 10-б

Геодетските елаборати доставени во електронска форма се заверуваат на начин што во електронската база на податоци се генерира електронски запис, односно известување потпишано со валиден сертификат издаден од овластен издавач со кое подносителот на геодетскиот елаборат се известува дека е извршена/не е извршена заверка.“

Член 6

Во членот 11 по ставот (23) се додава нов став (24) кој гласи:

„ (24) Формата и содржината на списокот на индикации за катастарски парцели е дадена во прилог бр. 21 кој е составен дел на овој правилник.“

Член 7

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ број 159/13, 88/14, 110/14, 132/14, 56/15, 195/16, 2/17 и 41/18), прилогот број 1 се заменува со нов прилог.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-2728/1
22 февруари 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирма Манчева, с.р.

Прилог бр. 1

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Приемен штембил

(назив и седиште)

Деловоден број : _____

Датум: _____ година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

(вид на геодетскиот елаборат)

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Изготвил: М.П.

(име, презиме и потпис на овластен геодет)

[illegible]

760.

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17 и 41/18), во членот 19 став (7) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

„ - други вештачки неплодни земјишта со „двнз““.

По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) Околно земјиште на катастарските парцели на кои се запишани згради/објекти, а се наоѓаат надвор од градежен реон (селски дворови), како и други вештачки неплодни земјишта (јаловина и сл.), се означуваат како други вештачки неплодни земјишта „двнз““.

Во ставот (12) кој станува став (13) во делот земјиште под истечни води, по алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„-други истечни води (јаз, вада и сл.) „див““.

Член 2

Во членот 20 зборовите „(помали павиљони, киосци, настрешници, кокошарници, шупи, нужници и други градби од трошен материјал)“ се бришат.

Член 3

Во членот 23 во делот на намената В-јавни институции, поднамена-верски институции, намената „Б5-4“ се заменува со „Б5-4“, намената „Б5-5“ се заменува со „Б5-5“, намената „Б5-6“ се заменува со „Б5-6“.

Член 4

Во членот 24 став (1) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:

„ ГМ- гаражно место (се применува за објектите за кои основните одобренија за градење се издадени заклучно со 27.08 2016 година)“.

Член 5

Во членот 36 став (3) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“.

Член 6

Во членот 37 став (4) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“.

Член 7

Во членот 38 став (4) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“.

Член 8

Во членот 41 став (3) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“.

Член 9

Во членот 43 став (3) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“, а после зборот капацитет се додаваат зборовите „(мега бити во секунда/ број на оптички влакна)“.

Член 10

Во членот 44 став (2) по зборовите „тип од подкласификација во рамките на основната класификација“ се додаваат зборовите: „име на инфраструктурниот објект“.

Член 11

Во членот 45 став (5), бројот „4“ се заменува со бројот „5“, а во ставовите (11) и (12), бројот „(9)“ се заменува со бројот „(10)“.

Член 12

Во членот 73 по ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9) кои гласат:

„(8) Податоците од анексот на геодетскиот елаборат од став (7) на овој член треба да бидат содржани во исправата за правниот основ за запишување.

(9) По исклучок од ставот (8) на овој член, кога анексот на геодетскиот елаборат за инфраструктурни објекти е изготвен во функција на усогласување на атрибутните податоци содржани во xml/gml фајлот, со софтверската платформа која е во примена, заради нивно импортирање во базата на електронскиот катастар, анексот на геодетскиот елаборат не треба да биде содржан во правниот основ.“

Член 13

Во членот 77 став (1) алинејата 7, сврзникот „и“ се брише и се додава нова алинеја 8 која гласи:

„-преглед на технички податоци за придружни објекти на инфраструктурен објект и“.

Член 14

Во членот 78 став (1) алинејата 7, сврзникот „и“ се брише и се додава нова алинеја 8 која гласи:

„-преглед на технички податоци за придружни објекти на инфраструктурен објект и“.

Член 15

Во членот 82 ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Геодетските елаборати доставени во електронска форма се заверуваат на начин што во електронската база на податоци се генерира електронски запис, односно известување потпишано со валиден сертификат издаден од овластен издавач со кое подносителот на геодетскиот елаборат се известува дека е извршена/не е извршена заверка.“

Член 16

Во членот 83 по ставот (14) се додава нов став (15) кој гласи:

„(15) Формата и содржината на прегледот на технички податоци за придружни објекти на инфраструктурен објект од член 77 и 78 на овој правилник се дадени во прилог број 19, кој е составен дел на овој правилник.“

Член 17

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17 и 41/18), прилогот број 5 се заменува со нов прилог.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0101-2730/1
22 февруари 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирма Манчева, с.р.

Прилог бр. 5

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(назив и седиште)

Приемен штембил

Деловоден број : _____

Датум: _____ година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА

(вид на геодетскиот елаборат)

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Изготвил: М.П.

(име, презиме и потпис на овластен геодет)

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

761.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-03/19 од 24.01.2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 21.02.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ “Тополка” со реф. бр 317.

2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-03/19

21 февруари 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКА ДОО Скопје, со седиште на булевар Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ - 350.01.1/19

4. Единствен матичен број 6974783

5. Единствен даночен број 4080014546101

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, МХЕЦ “Тополка” со реф. бр 317 во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во МХЕЦ “Тополка” со реф. бр 317 со локација согласно издадено одобрение за градење.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценцата има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценцата во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

ПРИЛОГ 2. Податоци за мала хидроелектрана приклучена на дистрибутивна мрежа:

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ “Тополка” со реф. бр. 317;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2019 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

3. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Хоризонтална Пелтон,

- Номинални податоци:
- Моќност: 2115 kW,
- Номинален проток: 2,3 m³/s,
- Номинален нето пад: 80,79m,
- Номинална брзина: 300 -1

4. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – Синхрон, Марели Мотори Италија со хоризонтално вратило;

- Номинални податоци:
- Привидна моќност: 2350 kVA,
- Моќност активна: 1997,5 kW,
- Фреквенција: 50Hz
- Номинален напон: 10/1 kV,
- Номинална брзина: 300 -1
- Номинален фактор на моќност: 0, 85

5. Податоци за трансформатор – Тесар Италија:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 2400 kVA,
- Номинален напон: 10/1 kV/kV

762.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија, УП1 бр. 12-158/18 од 28.12.2018 година на Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 21.02.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија”, кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 12-158/18

21 февруари 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштвото за трговија и услуги ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. Партизански Одреди бр.43-Б/10 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

21.02.2019 година

4. Датум на важење на лиценцата

21.02.2029 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 348.11.1/19

6. Број на деловниот субјект – 7319479

7. Единствен даночен број – 40800185577630

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, Правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија;

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,

- ги објави на својата веб страница општите услови на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со електрична енергија, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите;

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

763.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-159/18 од 28.12.2018 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 21.02.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45.

2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвести-

торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 12-159/18

21 февруари 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца**

Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. 1632, бр.46, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремената лиценца ЕЕ - 349.01.1/19**4. Единствен матичен број 6974554****5. Единствен даночен број 4043014516650****6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив

извор, МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45 во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45 со локација согласно издадено одобрение за градење.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценцата има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценцата во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

ПРИЛОГ 2. Податоци за мала хидроелектрана приклучена на дистрибутивна мрежа:

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ “Крапска” со реф. бр 45;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. топографска карта со размер 1:25000;

4. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

5. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална, FERROINVEST,

- Номинални податоци:

- Моќност: 727 kW,
- Номинален проток: 0,65 m³/s,
- Номинален нето пад: 127m,
- Номинална брзина: 600 -1

6. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – трофазен синхрон, MARELLI MOTORI;

- Номинални податоци:

- Привидна моќност: 770 kVA,
- Моќност активна: 693 kW,
- Номинален напон: 0,4 kV,
- Номинална брзина: 600 -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9

7. Податоци за трансформатор – трофазен сув, TESAR:

- Номинални податоци:

- Моќност привидна: 800 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/0,4 kV/kV;



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019048